

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28 Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план со Арх. Број 07-464/3 од 13.03.2009 година.

Се прогласува Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28 Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план со Арх. Број 07-464/3 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.

Архив. Број 08-519/1
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007 и 24/2008), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 13.03.2009 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за донесување на Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 – Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план

член 1

Со оваа одлука се врши донесување на Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 – Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план.

член 2

Планскиот опфат на урбанистичкиот план зафаќа површина од 8,5ха и се однесува за населено место Марино.

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:

- на север границата оди по осовината на новопланирана улица 4
- на запад границата оди по осовината на новопланирана улица 3
- на југ границата оди по осовината на новопланирана улица 2
- на исток границата оди по осовината на новопланирана улица 1

Со Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 –Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план се предвидуваат следните класи на намена:

- **А – домување**
- А1 – семејно домување во станбени куќи
- А2 – семејно домување во станбени згради
- **Б - комерцијални и деловни намени**
- Б1 - мали комерцијални и деловни дејности
- Б4 - деловни дејности
- Б6 – простори за собири

- Г – производство дистрибуција и сервиси
- ГЗ – сервиси
- Д – зеленило и рекреација
- Д1 – парковско зеленило
- ДЗ - спорт и рекреација

член 3

Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 – Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план со технички број 58/09/08 изработен е од Фирма за проектирање, инженеринг и изведба СТАН арт, доо Куманово и содржи документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел.

член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација, јавна анкета и стручна консултација бр.10-1578/22 од 17.10.2008.

член 5

Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на општина Илинден.

член 6

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. број 07-464/2
Од 13. 03. 2009 година

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за донесување на предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 со Арх. Број 07-464/4 од 13.03.2009 година.

Се прогласува Одлука за донесување на предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 со Арх. Број 07-464/4 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.

Архив. Број 08-519/2
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007 и 24/2008), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за донесување на Предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018

член 1

Со оваа одлука се врши донесување на Предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018.

член 2

Површината на планскиот опфат, кој е предмет на изработка на урбанистичкиот план изнесува 57,63 ха. Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:

- на север границата се движи по осовина на новопланирана улица “3”
- на исток границата се движи по осовината на новопланирана улица “4”и КП 818
- на југ границата се налегнува на дел од “1”
- на запад границата се движи по осовина на дел по новопланирана улица “2”

Со Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, 2008-2018 предлог план се предвидуваат следните класи на намена:

- Г производство дистрибуција и сервиси
 - Г2 лесна и незагадувачка индустрија
 - Г3 сервиси
 - Г4 стоваришта
- Б комерцијални и деловни намени
 - Б1 мали комерцијални и деловни дејности
- Д зеленило и рекреација
 - Д1 парковско зеленило

член 3

Предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 со технички број Е-14/08 изработен е од Агенција за планирање на просторот и содржи документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел.

член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација, јавна анкета и стручна консултација бр.10-25/11 од 29.01.2009.

член 5

Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на општина Илинден.

член 6

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-464/5 од 13.03.2009 година.

Се прогласува Програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-464/5 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.

Архив. Број 08-519/3
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 16 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 51/2005, 137/2007 и 24/2008), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 13. 03. 2009 година донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Со Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година се врши распределба на средства согласно Буџет на Општина Илинден за 2009 година во износ од 3.000.000,00 денари.
2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за изработка на Урбанистички планови за село, изработка на Урбанистички планови вон населено место, како и за нивна измена и дополна, изработка на стручни ревизии, ажурирање на геодетски подлоги, изработка на услови за планирање на просторот и друго.
3. Со Програмата е опфатена изработката на следните урбанистички планови:

р. бр	Урбанистички план	н.м.	намена	Начин на финансирање
1	Урбанистички план вон населено место Кадино Локалитет 19	Кадино	Производство, дистрибуција и сервиси Комерцијални и деловни намени	Буџет на општина Илинден
2	Урбанистички план вон населено место – Локалитет Карагач 1	Илинден	Производство, дистрибуција и сервиси Комерцијални и деловни намени	Буџет на општина Илинден
3	Урбанистички планови вон населено место	Кадино, Бунарцик, Дељадровци	Фарми и друг вид на објекти во функција на земјоделство	Буџет на општина Илинден

4	Урбанистички планови вон населено место	Миладиновци, Ајватовци	Рекреативно излетнички центар	Буџет на општина Илинден
5	Урбанистички план вон населено место	Мралино	Производство, дистрибуција и сервиси	Буџет на општина Илинден
6	Урбанистички план за село Ајватовци – измена и дополна	Ајватовци	Производство, дистрибуција и сервиси	Буџет на општина Илинден
7	Урбанистички план за село Мралино – измена и дополна	Мралино	Производство, дистрибуција и сервиси	Буџет на општина Илинден
8	Изменување и дополнување на урбанистички план за село со населени места Кадино и Мралино – локалитет Горна јурија 1	Кадино	Производство, дистрибуција и сервиси Комерцијални и деловни намени	Физички / правни лица
9	Изменување и дополнување на урбанистички план за село со населени места Кадино и Мралино – локалитет Долна јурија	Кадино	Производство, дистрибуција и сервиси Комерцијални и деловни намени	Физички / правни лица
10	Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје	Миладиновци, Бујковци	Производство, дистрибуција и сервиси	Правен субјект
11	Урбанизација на локалитет меѓу слободна економска зона Бунарџик и клучка	Илинден	Комерцијални и деловни намени	Буџет на РМ
12	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за стопански комплекс Локалитет 14 и 15	Марино, Кадино	Производство, дистрибуција и сервиси Комерцијални и деловни намени	Буџет на РМ

Границата на планскиот опфат на Урбанистичките планови ќе се утврди согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.78/06, 140/07 и 12/09), при што треба да се совпаѓа или да ги следи природните и создадените линеарни зададености на теренот (граница на катастарска парцела, пат, оска на улица, граница на подрачје со иста намена, рељеф, водени токови и друго).

4. Динамика на извршување на програмата

Оваа програма ќе се реализира во зависност од приливот на финансиските средства во Буџет на Општина Илинден за 2009 година.

5. Преодни и завршни одредби

Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година влегува во сила од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Илинден.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден со Арх. Број 07-464/6 од 13.03.2009 година.

Се прогласува Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден со Арх. Број 07-464/6 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.

Архив. Број 08-519/4
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 36 точка 9 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Илинден (Сл. Гласник број 02/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање согласност на Завршна сметка за 2008 година
на О.У. „Гоце Делчев“ од н. Илинден

член 1

Се дава согласност на Завршната сметка Бр. 01-9/4 на О.У. „Гоце Делчев“ од н. Илинден донесена од Училишниот Одбор на седницата одржана на ден 20.02.2009 година.

член 2

Завршната Сметка за 2008 година на О.У. „Гоце Делчев“ од н. Илинден е составен дел на оваа Одлука.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Архив. Број 07-464/6
Од 13. 03. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Ристо Крле“ с. Кадино со Арх. Број 07-464/7 од 13.03.2009 година.

Се прогласува Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Ристо Крле“ с. Кадино со Арх. Број 07-464/7 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.

Архив. Број 08-519/5
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 36 точка 9 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Илинден (Сл. Гласник број 02/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 13.03. 2009 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за давање согласност на Завршна сметка за 2008 година
на О.У. „Ристо Крле“ од с. Кадино**

член 1

Се дава согласност на Завршната сметка на О.У. „Ристо Крле“ од с. Кадино Бр. 02-90/2 донесена од Училишниот Одбор на седницата одржана на ден 17.02.2009 година.

член 2

Завршната Сметка за 2008 година на О.У. „Ристо Крле“ од с. Кадино е составен дел на оваа Одлука.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Архив. Број 07-464/7
Од 13. 03. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година.

Се прогласува Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 13.03.2009 година.

Архив. Број 08-519/6
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 36 точка 9 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Илинден (Сл. Гласник број 02/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 13.03.2009 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за давање согласност на Завршна сметка за 2008 година
на О.У. „Браќа Миладиновци“ од с. Миладиновци**

член 1

Се дава согласност на Завршната сметка на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци Бр. 03-69 донесена од Училишниот Одбор на седницата одржана на ден 05.03.2009 година.

член 2

Завршната Сметка за 2008 година на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци е составен дел на оваа Одлука.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Архив. Број 07-464/8
Од 13.03.2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

РЕШЕНИЕ

- Решение за прогласување на Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28 Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, планки период 2008-2018 предлог план со Арх. Број 07-464/3 од 13.03.2009 година.стр.1
- Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28 Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, планки период 2008-2018 предлог план со Арх. Број 07-464/3 од 13.03.2009 година.стр.1
- Решение за прогласување на Одлука за донесување на предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 со Арх. Број 07-464/4 од 13.03.2009 година.стр.3
- Одлука за донесување на предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 со Арх. Број 07-464/4 од 13.03.2009 година.стр.3
- Решение за прогласување на Програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-464/5 од 13.03.2009 година.....стр.4
- Програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-464/5 од 13.03.2009 година.....стр.4
- Решение за прогласување на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден со Арх. Број 07-464/6 од 13.03.2009 година.стр.6
- Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден со Арх. Број 07-464/6 од 13.03.2009 година.стр.6
- Решение за прогласување на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Ристо Крле“ с. Кадино со Арх. Број 07-464/7 од 13.03.2009 година.стр.7
- Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Ристо Крле“ с. Кадино со Арх. Број 07-464/7 од 13.03.2009 година.стр.7
- Решение за прогласување на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година.стр.8
- Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година.стр.8